



Централна кооперативна банка АД Скопје

Тарифа на надоместоци за услугите во платниот промет во земјата што ги врши Централна кооперативна банка АД Скопје

Тариф став	Вид на услугата	Основица за пресметка	Висина на надоместокот	
			Правни лица	Физички лица
1	Уплата-исплата во готови пари од правни и физички лица			
1.1.	Уплати во готово од правни лица кон сметка отворена во друга Банка			
1.1.1.	Уплати во готово од правни лица кон сметка отворена во друга Банка	уплата	0,5% од износот на уплатата мин.40 ден	/
1.2.	Уплати од физички лица			
1.2.1.	Уплати до 1.000,00 денари на сметка на учесник отворена во Банката	уплата	/	20,00 ден.
1.2.2.	Уплати до 5.000,00 денари на сметка на учесник отворена во Банката	уплата	/	25,00 ден.
1.2.3.	Уплати над 5.000,00 денари на сметка на учесник отворена во Банката	уплата	/	30,00 ден.
1.2.4.	Уплати до 1.000,00 денари на сметка на учесник отворена во друга Банка	уплата	/	40,00 ден. за налог- КИБС 200,00 ден. за налог-МИПС
1.2.5.	Уплати до 5.000,00 денари на сметка на учесник отворена во друга Банка	уплата	/	50,00 ден. за налог- КИБС 200,00 ден. за налог-МИПС
1.2.6.	Уплати над 5.000,00 денари на сметка на учесник отворена во друга банка	уплата	/	0,04% мин.60,00 ден макс.400,00 ден за налози КИБС 0,06% мин.200,00 ден макс.1.000,00 ден. за налози МИПС
1.2.7.	Уплати на сметка на брокерско друштво	уплата	0,02% мин 40,00 ден. макс.1.000,00 ден.	/
1.2.8.	Уплати на сметка на Банката	уплата	без надомест	без надомест
1.2.9.	Уплата на ковани пари (монети) на сметка на учесник отворена во Банката (за вредност над 1.000 ден.)	уплата	5 % од износот, минимум 100,00 ден.	5 % од износот, минимум 100,00 ден.
1.3.	Уплата на дневен пазар			
1.3.1.	Уплата на дневен пазар	налог / уплата	до 12 часот без надомест по 12 часот 0,06% мин. 20,00 ден.	/
1.4.	Исплати во готови пари од трс сметки отворени во Банката			
1.4.1.	Налози за исплата на готовина од трансакциска сметка (освен исплати поврзани со кредитно/депозитно работење)	налог	0,35% од износот мин.50,00 ден. макс. 5.000,00 ден.	0,10% од износот мин.15,00 ден. макс. 5.000,00 ден.
2.	Работење со средства на сметка на учесник (безготовински плаќања)			
2.1.	Налози и промет извршени во интерен клиринг			
2.1.1.	налози за пренос на средства во корист на сметките на Банката	налог	без надомест	без надомест
2.1.2.	налози за пренос на средства во корист на сметки на клиентите на Банката	налог	до 10.000,00=20,00 ден. над 10.001,00=30,00 ден.	до 10.000,00=10,00 ден. над 10.001,00=20,00 ден.
2.1.3.	налози за пренос на средства доставени во електронска форма или со образец ПП-53	налог	4,00 ден.	4,00 ден.
2.2.	Налози и промет извршени во МИПС			
2.2.1.	налози на износ до 100.000,00 ден	налог	200,00 ден.	200,00 ден.
2.2.2.	налози на износ од 100.001,00 до 1.000.000,00 ден.	налог	220,00 ден.	220,00 ден.
2.2.3.	налози на износ над 1.000.001,00 ден.	налог	0,01% од износот мин.250,00 ден.	0,01% од износот мин.250,00 ден.
2.2.4.	-налози за пренос на средства доставени во електронска форма или со образец ПП-53	налог	80,00 ден.	80,00 ден.
2.3.	Налози и промет извршени во КИБС			
2.3.1.	налози на износ до 10.000,00 ден.	налог	35,00 ден.	30,00 ден.
2.3.2.	налози на износ од 10.001,00 ден. до 50.000,00 ден.	налог	40,00 ден.	35,00 ден.
2.3.3.	налози на износ над 50.001,00 ден.	налог	45,00 ден.	40,00 ден.

Тариф став	Вид на услугата	Основица за пресметка	Висина на надоместокот	
			Правни лица	Физички лица
2.3.4.	-налози за пренос на средства доставени во електронска форма или со образец ПП-53	налог	18,00 ден.	18,00 ден.
3.	Работење со средства на сметки на индиректни учесници во МИПС			
3.1.	Налози и промет за индиректни учесници во МИПС			
3.1.1.	налози и промет за индиректни учесници во МИПС	налог	50,00 ден.	/
4.	Работење со средства на сметки со посебни намени			
4.1.	Работење со средствата на сметки за исплата на плати и надоместоци	долговен пром/нал.	без надомест	без надомест
4.2.	Работење со средствата на сметки за други намени	долговен пром/нал.	согласно Договор	согласно Договор
5.	Работење со средства на денарски сметки на нерезиденти			
5.1.	Работење со средства на денарски сметки на нерезиденти	долговен пром/нал.	Согласно тарифата за ПП со странство	Согласно тарифата за ПП со странство
6.	Извршување на основи за присилна наплата			
6.1.	Извршување на судски одлуки, налог од извршител и други извршни решенија (решенија од УЈП, Царина, ФПИОМ)	решение	1.200,00 ден. по решение + 50,00 ден. по кам.листа	1.200,00 ден. по решение + 50,00 ден. по кам.листа
6.2.	Извршување на решенија за судски такси	решение	800,00 ден. по решение	500,00 ден. по решение
6.3.	Извршување на акцептен налог	налог	200,00 ден.	/
6.4.	Налог за трансфер при делумно извршување на судски одлуки,налог од извршител и други извршни решенија (решенија од УЈП,Царина,ФПИОМ)	налог	поединечно делумно извршување 250,00 ден.	поединечно делумно извршување 250,00 ден.
6.5.	Поднесување на Задолжница за наплата - (надоместокот го плаќа доверителот кој поднесува задолжница)	налог	500,00 ден.	/
6.6.	Повлекување на Задолжница - (надоместокот го плаќа доверителот кој поднесува задолжница)	налог	500,00 ден.	/
7.	Пресметка на законска казнена камата по барање на правно или физичко лице			
7.1.	Пресметка на законска казнена камата по барање на правно или физичко лице	главница	200,00 ден + 50,00 ден. по промена +ДДВ	200,00 ден + 50,00 ден. по промена +ДДВ
8.	Давање потврди и известувања на барање на правно лице за состојба и движење на сметка			
8.1.	Давање потврди и известувања на барање на правно лице за состојба и движење на сметка (картица на хартија или во електронски облик)	потврда известување картица	20,00 ден.од страна, мин. 200,00 ден.	20,00 ден.од страна, мин. 200,00 ден.
8.2.	Подготовка на периодичен извештај за промет и состојба на сметка и негово доставување до УЈП по електронски пат	запис по сметка/ извештај	150,00 ден. од запис / сметка	100,00 ден. од запис / сметка
8.3.	Надоместок за користење на фах	месец	100,00 ден.+ ДДВ	100,00 ден.+ ДДВ
9.	Давање препис на податоци од евиденцијата за блокирани сметки			
9.1.	Давање препис на податоци од евиденцијата за блокирани сметки	страница	20,00 ден.од страна, мин. 500,00 ден.	20,00 ден.од страна, мин. 500,00 ден.
10.	Изработка преписи од изводи, налози и сл.			
10.1.	Изработка на преписи од изводи, налози и друго	извод-налог	50,00 ден. +ДДВ	50,00 ден. +ДДВ
10.2.	Изработка на дупликат/овл. картичка на доносител на налози/имател на трансакциска сметка	картичка	50,00 ден. +ДДВ	без надоместок
10.3.	Изработка на изводи по барање на клиент за затворена ТРС	сметка	500,00 ден. до 10 изводи + 50,00 ден. за секој нареден	500,00 ден. до 10 изводи + 50,00 ден. за секој нареден
11.	Давање на определени податоци на барање на учесниците во платен промет			
11.1.	Давање на определени податоци на барање на учесниците во платен промет	извештај за бонитет	300,00 ден.+ ДДВ	150,00 ден.+ ДДВ
11.2.	Давање на определени податоци по барање на нотар/извршител/адвокат и сл.	Известување	300,00 ден. до 10 податоци + 10 ден. за секој нареден + ДДВ	300,00 ден. до 10 податоци + 10 ден. за секој нареден + ДДВ
12.	Блокада / деблокада на сметка и измена на блокада/деблокада			
12.1.	Блокада / деблокада на сметка и измена на блокада/деблокада	фиксен износ	250,00 ден. по пратка	250,00 ден. по пратка
13.	Отворање на сметка			
13.1.	Отворање на сметка	сметка	без надомест (итно отворање 200,00 ден.)	без надомест (итно отворање 100,00 ден.)

Тариф став	Вид на услугата	Основица за пресметка	Висина на надоместокот	
			Правни лица	Физички лица
14.	Водење (управување) на сметка			
14.1.	Водење на сметки на физички лица од хуманитарен карактер	месечен паушал	/	без надомест
14.2.	Водење на сметки на правни и физички лица (освен сметки за кредитни картички)	месец	Според долговен промет -од 0 до 500.000=250 ден -од 500.001-1.000.000 =450 ден -од 1.000.001-2.000.000=650 ден -над 2.000.000=1.000,00 ден	Сметки кај кои во тековниот месец има долговен промет 30,00 ден.
14.3.	Водење на сметки на индиректни учесници во МИПС системот	месечен паушал	Аконтативно 200,00 ден.	/
14.4.	Водење на сметки (трансакциски) во денари за кои во последните 24 месеци не се евидентирани промени на состојбата на средствата (освен камати и провизии), а се со салда до 500,00 ден	годишен паушал	Максимум 500,00 ден.	Максимум 500,00 ден.
14.5.	Водење на сметки на прави лица овластени за управување со станбени загради односно менаџирање со заедничките простории, сметки на куќни совети, заедници на сопственици на станбени згради и сл.	месечен паушал	100,00 ден	/
14.6.	Сметки со посебни режим на работа (Ескроу сметки и сл.)	месечен паушал	6.000,00 ден	6.000,00 ден
15.	Затварање на сметка по барање на учесникот (освен по судско решение или закон)			
15.1.	Затварање на сметка по барање на учесникот (освен по судско решение или закон)	сметка	1.000,00 ден.	100,00 ден.
15.2.	Затворање на сметка по налог на надлежен орган или закон *(Доколку во моментот на затворање на сметката има помалку расположиви средства од предвидената тарифа, се наплатува до висина на истите)	сметка	1.000,00 ден.	100,00 ден.
16.	Услуги на електронско банкарство			
16.1.	Вклучување кон системот за електронско банкарство	клиент	без надомест	без надомест
16.2.	Издавање на дигитален сертификат за користење на системот за ел. Банкарство (на токен)	сертификат	1.200,00 ден.	1.200,00 ден.
16.3.	Трансакции преку системот за електронско банкарство			
16.4.	Налози и промет извршени во интерен клиринг преку електронско банкарство			
16.4.1.	налози за пренос на средства извршени во интерен клиринг	налог	до 10.000,00=7,00 ден над 10.001,00=11,00 ден	до 10.000,00=без провизија над 10.001,00=5,00 ден
16.5.	Налози и промет извршени во МИПС преку електронско банкарство			
16.5.1.	налози на износ до 100.000,00 ден	налог	100,00 ден.	100,00 ден.
16.5.2.	налози на износ над 100.000,00 ден.	налог	100,00 ден.	100,00 ден.
16.6.	Налози и промет извршени во КИБС преку електронско банкарство			
16.6.1.	налози на износ до 10.000,00 ден.	налог	12,00 ден.	10,00 ден.
16.6.2.	налози на износ од 10.001,00 ден. до 50.000,00 ден	налог	15,00 ден.	12,00 ден.
16.6.3.	налози на износ над 50.001,00 ден.	налог	18,00 ден.	15,00 ден.
16.7.	Месечен надомест за користење на системот за електронско банкарство			
16.7.1.	Месечен надомест за користење на системот за електронско банкарство	месечен паушал	без надомест	без надомест
17.	Трајни налози			
17.1.	Трајни налози за режиски трошоци од сметки на физички лица на сметки на правни лица со кои Банката има склучено Договор (струја, вода, парно и сл	налог	/	без надомест
17.2.	Трајни налози – пренос на средства кон сметки на истиот клиент во Банката (празнење на собирни сметки)	налог	без надомест	без надомест
17.3.	Трајни налози – пренос на средства од сметки на физички лица кон сметката на Банката (по основ на рата од кредит, парични картички и друго)	налог	/	без надомест
17.4.	Трајни налози – пренос на средства кон други сметки по разни основи	налог	Како тариф.ставка 2	Како тариф.ставка 2

**Тарифа на надоместоци за услугите во платниот промет со странство
што ги врши Централна кооперативна банка АД Скопје**

Тариф. Став	Вид на услугата	Основица за пресметка	Висина на надоместокот
1.	Плаќање во странство/ностро дознаки		
1.1.	Ностро дознака за домашно правно лице	Износ на дознаката	0,25% (или мин. 500,00 ден. макс 61.200,00 ден.) + 300,00д SWIFT
1.2.	Ностро дознака за странско лице-нерезидент (SHA/BEN fees)	Износ на дознаката	0,25% (или мин. 10 ЕУР + 5 ЕУР SWIFT
1.3.	Подигање девизи-ефектива за службен пат за домашно правно лице	Износ на трансакцијата	0,35% (мин. 500,00 ден. макс. 12.000,00 ден.)
1.4.	Подигање девизи- ефектива од странско лице-нерезидент	Износ на трансакцијата	0,4% мин. 10,00 ЕУР
1.5.	Ностро дознака за домашно физичко лице-резидент	Износ на дознаката	0,25% (или мин. 300,00 ден. макс. 61.500,00 ден.) + 300,00 ден.SWIFT
1.6.	Ексл. ностро дознака (OUR fees) за резидент	Износ на дознаката	0,4% (или мин.1300,00 ден. макс.70.000,00 ден.) + 300,00 ден. SWIFT
1.7.	Ексл. ностро дознака (OUR fees) за нерезидент	Износ на дознаката	0,4% (или мин. 22 ЕУР макс. 1200 ЕУР) + 5 ЕУР SWIFT
1.8.	Дознаки од резидент во корист на клиенти на Банката	Износ на дознаката	300,00 ден.
1.9.	Дознаки од нерезидент во корист на клиенти на Банката	Износ на дознаката	10,00 ЕУР
1.10.	Трансфер на девизи во домашни банки од сопствена на сопствена сметка	Фиксен износ	1.200,00 ден. или 20,00 ЕУР
1.11.	Ностро дознака за плаќања кон клиенти на групацијата на ЦКБ	Износ на дознаката	0,10% (или мин. 300,00 ден. макс. 2.000,00 ден.)
2.	Ностро акредитиви		
2.1.	Отварање покриен акредитив	Износ на акредитивот	0,3% + 300,00 ден. SWIFT (мин. 1.500,00 ден. макс. 29.700 ден.) тромесечно
2.2.	Отварање на непокриен акредитив	Износ на акредитивот	0,9% + 300,00 ден.SWIFT (мин. 1.500,00 ден. макс. 90.000 ден.) тромесечно
2.3.	Конфирмација на акредитив со ангажирање на странска банка	Износ на акредитивот	0,5% месечно
2.4.	Реализирање на акредитив (прием и обработка на документи) прифаќање и плаќање на акредитив	Износ на акредитивот	0,28% (мин.500,00 ден.)
2.5.	Промена на услови во акредитивот	Фиксен износ	1.000,00 ден. + 300,00 ден.SWIFT
2.6.	Надомест при проверка и усогласување на документи со условите од акредитивот (доколку се неусогласени)	Фиксен износ	75 ЕУР или противвредност на износот за други валути
3.	Приливи од странство/лоро дознаки		
3.1.	Лоро дознака / прилив/ за домашно правно лице	Износ на дознаката	0,1% мин. 300,00 ден.
3.2.	Лоро дознака / прилив/ за странско лице	Износ на дознаката	0,1% мин. 10.00 ЕУР
3.3.	Внесување на девизи-ефектива од домашно правно лице	Износ	0,25% мин. 250,00 ден.
3.4.	Внесување на девизи-ефектива од странско лице-нерезидент	Износ	0,30% (мин. 10,00 ЕУР
3.5.	Лоро дознака-Прилив-резидент физичко лице	Износ на дознаката	0,1% мин. 300,00 ден.
3.6.	Лоро дознака по основ на пензија за домашно физичко лице	Износ на дознаката	0,1% (мин. 300,00 ден.) Без провизија за износи до 7,5 еур
3.7.	Интерни безготовински лоро девизни дознаки во корист на клиенти на банката	Износ на дознаката	Без надомест
3.8.	Трансфер на девизи од домашни банки од сопствена на сопствена сметка	Фиксен износ	Без надомест
3.9.	Лоро дознака / прилив/ од клиенти на групацијата на ЦКБ	Износ на дознаката	Без надомест
4.	Лоро акредитиви		
4.1.	Отворен лоро акредитив	Износ на акредитивот	0,1% (мин. 1.200,00 ден. макс. 30.000,00 ден.)
4.2.	Праќање и преглед на документи	Износ на акредитивот	0,2% + реален трошок за DHL

Тариф. Став	Вид на услугата	Основица за пресметка	Висина на надоместокот
4.3.	Измена на акредитив	Фиксен износ	1.000,00 ден.
4.4.	Прилив по лоро акредитив	Износ на акредитивот	0,1% мин.300,00 ден.
5.	Ностро гаранции		
5.1.	Издавање на платежна гаранција		
5.1.1.	Издавање на платежна гаранција со покритие - депозит	Износ на гаранцијата	0,3% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT (мин. 1.000,00 ден. макс. 30.000,00 ден.)
5.1.2.	Издавање на платежна гаранција без покритие	Износ на гаранцијата	1% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT (мин. 2.000,00 ден. макс. 60.000,00 ден.)
5.2.	Издавање на чинидбена гаранција		
5.2.1.	Издавање на чинидбена гаранција со покритие-депозит	Износ на гаранцијата	0,3% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT (мин. 1.000,00 ден. макс. 30.000,00 ден.)
5.2.2.	Издавање на чинидбена гаранција без покритие	Износ на гаранцијата	0,8% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT (мин. 2.000,00 ден. макс. 60.000,00 ден.)
5.3.	Издавање на тендерска гаранција		
5.3.1.	Издавање на тендерска гаранција со покритие-депозит	Износ на гаранцијата	0,25% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT (мин. 1.000,00 ден. макс. 30.000,00 ден.)
5.3.2.	Издавање на тендерска гаранција без покритие	Износ на гаранцијата	0,6% тромесечно+ 300,00 ден. SWIFT (мин. 2.000,00 д. Макс. 60.000,00 д.)
5.4.	Измена на гаранцијата	Фиксен износ	1.000,00 ден. + 300,00 ден. SWIFT
5.5.	Конфирмација од странска банка	Износ на гаранцијата	0,5% месечно
6	Лоро гаранции		
6.1.	Авизирање без обврска за банката	Износ на гаранцијата	0,1% (мин. 1.000,00 ден. макс. 30.000,00 ден.)
6.2.	Барање за наплата на гарантиран износ (протест на гаранција)	Износ на гаранцијата	0,1% (мин. 2.000,00 ден + реален DHL трошок)
6.3.	Измена на условите	Фиксен износ	1.000,00 ден.
7.	Инкасо документи		
7.1.	Обработка на ностро инкасо документи	Износ на документите	0,3% (мин. 2000,00 ден. макс. 30.000,00 ден.)
7.2.	Плаќање по ностро инкасо документи (како за дознака)	Износ на документите	0,25% (или мин. 500,00 ден. макс. 61.200,00 ден.)+ 300,00 ден. SWIFT
7.3.	Обработка на лоро инкасо документи	Износ на документите	0,3% (мин. 1.000,00 ден. макс. 30.000 ден) + реален DHL трошок
7.4.	Прилив по лоро инкасо документи (како обичен прилив)	Износ на документите	0,1% мин. 300,00 ден
8.	Платен промет во денари за нерезиденти		
8.1.	Денарски трансакции (одлив) кон резидент или нерезидент во други Банки	Износ на трансакција	0,1% (мин. 600,00 ден./ 10,00 ЕУР, макс. 30.000,00 ден./ 500,00 ЕУР)
8.2.	Денарски трансакции (прилив) на Нерезидент од други Банки	Износ на трансакција	Без надомест
8.3.	Денарски трансакции во корист на резидент/нерезидент во Банката (интерни трансакции)	Фиксен износ	150,00 ден. или 2,50 ЕУР
8.4.	Денарски трансакции помеѓу нерезиденти во Банката (интерни трансакции)	Износ на трансакција	300,00 ден. или 5,00 ЕУР
8.5.	Уплата на денари (ефектива) на сметка на нерезидент	Износ на трансакција	300,00 ден. или 5,00 ЕУР
8.6.	Исплата на денари (ефектива) од сметка на нерезидент	Износ на трансакција	0,20% мин. 300,00 ден. или 5,00 ЕУР
9.	Други надоместоци за платен промет со странство		
9.1.	Исправка на погрешни податоци	Фиксен износ	1.000,00 ден. + реален трошок
9.2.	Промена во инструкции	Фиксен износ	1.000,00 ден. + реален трошок
9.3.	Повлекување на налог	Фиксен износ	1.000,00 ден. + реален трошок

Тариф. Став	Вид на услугата	Основица за пресметка	Висина на надоместокот
9.4.	Издавање на потврди, дупликат документи и слично	Потврда	1.000,00 ден. + реален трошок за поштарина
9.5.	SWIFT – порака	Фиксен износ	300,00 ден. + реален трошок
9.6.	Административни трошоци за разгледување и консултации во врска со девизни акредитиви и гаранци	Фиксен износ	1.000,00 ден. + реален трошок
10.	Надоместоци за вршење на услуги на странски банки		
10.1.	Надомест за одржување на сметка	Сметка	Согласно договор
10.2.	Трансфер на средства во корист на сопствена сметка во друга банка	Трансфер	Согласно договор
10.3.	Трансфер на средства во корист на сметка на трета банка	Трансфер	Согласно договор
10.4.	Пренос на средства (MT 103) со Трошоци OUR	Трансфер	10,00 ЕУР за износ до 12.500 ЕУР, а за износи над 12.500 ЕУР 0,10% макс. ЕУР 75,00 + реален трошок
10.5.	Пренос на средства (MT 103) со Трошоци SHA/BEN	Трансфер	2,00 ЕУР
10.6.	Дополнителни услуги (измени по даден налог)	Согласно договор	Согласно договор
10.7.	Пренос на приливи од ЦКБ АД Софија кон клиенти на други домашни банки	Износ	0,1% мин 300,00 ден макс. 12.000,00 ден

Скопје, Март 2018 година

Централна кооперативна банка АД Скопје